



# Политика - Изјава за вредности и училишна филозофија

## ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

### Цел на

Целта на оваа политика е да ги прикаже вредностите на нашата училишна заедница и да ги објасни визијата, мисијата и целите на нашето училиште.

### политиката

Основното училиште за искористување нае посветено да обезбеди безбедна, поддржувачка и инклузивна средина за сите ученици, персонал и членови на нашата заедница. Нашето училиште ја препознава важноста на партнерството помеѓу нашето училиште и родителите и негувателите за поддршка на учењето, ангажманот и благосостојбата на учениците. Ние споделуваме посветеност и одговорност за создавање инклузивна и безбедна училишна средина за нашите ученици. Програмите и наставата во основното училиште „Епинг“ ги поддржуваат и промовираат принципите и практиката на австралиската демократија, вклучително и посветеност кон:

- избрана влада
- владеење на правото еднакви права за сите пред законот
- слобода на вероисповед
- слобода на говор и здружување
- вредностите на отвореност и толеранција.

Оваа политика ја прикажува визијата, мисијата, целта, вредностите и очекувањата на нашето училиште од нашата училишна заедница. За да ја прославиме и вградиме нашата Изјава за вредности и филозофија во нашата училишна заедница,

- прикажуваме постери што ги промовираат вредностите во нашето училиште;
- ги прославуваме нашите вредности во нашиот училишен билтен,
- обезбедуваме награди и признанија за учениците кои активно ги покажуваат вредностите
- разговараат за нашите вредности со учениците во училницата, состаноците и собирачите.

### Визијата Визија

Основно основно училиште „епинг“ заедно прави разлика.

### Мисијата на Mission

Epping основното училиште „“ е да ги инспирира и зајакне нашите ученици да напредуваат како доживотни ученици.

### Вредности вредностите на

основното училиште се: одговорност, почит, издржливост, упорност, искреност.

### **Циклус на преглед**

Оваа политика последен пат беше ажурирана на 24 јуни 2019 година и е закажана за преглед во јуни 2021 година.

Презентирана на Училишниот совет на 5 август 2019 година и одобрена.